

БИСТА НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ВО ПРИЛЕП ОД ЃОРЃИЈА



Светски познатиот Македонец, успешен бизнисмен во САД, како и инвеститор и донатор во Македонија, господинот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски, денес во Прилеп го одбележа поставувањето на бистата на Александар Македонски. Имено, господинот Атанасоски го финансираше создавањето на бистата, дело на Жарко Башески, со цел да му се оддаде должната почит на најголемиот Македонец, кој славата на својата земја ја пренесе низ цел свет.



INFO

INFO

INFO

ИСТОРИСКА СРЕДБА ПО ШЕСТ ДЕЦЕНИИ

Во градот Негуш по цели 6 децении се случи историска средба на Македонците протерани од Грција за време на Граѓанската војна. Од вкупно протераните 28.000 Македонци, кои соработувале со комунистичкото движење во Грција, само 3.000 се вратиле назад со Законот од 1982 година кој предвидува влез само за оние кои се чувствуваат како Грци. Досега немало ниту обележје за 12.000 македонски жртви, кои од 12 февруари 1949 година почиваат во близина на Лерин. 12.000 Македонци се закопани во Лерин во атарот на црквата "Свети Ѓорѓи". До сега таму немаше никакво обележје, а од религиозни причини таму не смееше никој ништо да гради. Годинава прв пат комунистичкото движење постави спомен-плоча.

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО БАРИ

Иницијатива за воведување настава по македонски јазик и книжевност на катедрата за славистика при Универзитетот во Бари, Италија, поведе д-р Максим Каранфиловски на Меѓународниот семинар за преводот, одржан на почетокот на јуни во овој италијански град. Универзитетот во Бари е заинтересиран за установување ваква настава. Тамошната публика се интересирала за преводите на италијанските автори на македонски јазик.

ОБНОВУВАЊЕ НА ОМО "ИЛИНДЕН" ПИРИН

Партијата ОМО "Илинден" ПИРИН која се залага за заштита на правата на македонското малцинство во Бугарија се обнови во градот Гоце Делчев. На основачкото Собрание учествувале повеќе од 500 делегати од



Сандански, Петрич, Благоевград, Банско и други помали места во Бугарија. Иницијативниот одбор соопштил дека претендира новата партија ОМО "Илинден" ПИРИН да биде "партија на етничките Македонци" во Бугарија. Тие ги повикуваат македонските патриоти и активисти од сите македонски организации да се вклучат и да дадат свој придонес во подготовката за регистрација, со "апел за пререгистрација на ОМО "Илинден" ПИРИН.

КОКИНО НА ЈАХУ И НА БИ-БИ-СИ

Мегалитската опсерваторија Кокино ја посетија претставници на Интернет пребарувачот Јаху и на телевизиската кука Би-Би-Си. Во рамките на заедничкиот проект "Истражувајќи ја Македонија" по посетата на неколку други локации во земјата ја фотографираа и ја снимаа опсерваторијата.



"Постои заинтересираност Кокино да биде ставено на Јаху и на туристичкиот сајт на Би-Би-Си, кои имаат 4,5 милиони посетители. Рекламата ќе трае еден месец, а за неа нема да се плаќа. Тоа ќе значи многу за афирмација на локалитетот", вели Јовица Станковски од Музејот на Куманово.

МЕЃУНАРОДЕН СТУДЕНТСКИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

Во организација на Академското културно-уметничко друштво "Мирче Ацев" секоја година се одржува Меѓународниот студентски фолклорен фестивал во почетокот на јули (3-8 јули).

Последниве 15 години овој фестивал се одржува секоја година, инаку датира

- ЦОРЦ АТАНАСОСКИ

Всушност, досега Македонија беше една од ретките земји каде што немаше никакво обележје за Александар. Можеби ова монументално дело ќе стане наш препознатлив знак за народот кој некогаш големиот Александар го водел во походи со цел да ги обедини народите. Благодарение на господинот Атанасоски нашата држава сега го има симболот на својот национален идентитет, за да потсетува на незаборав на македонската кауза.

ЕМБАРГО ЗА АЛБАНЦИТЕ КОИ КРАДАТ ГЛАСОВИ

Американската Влада ќе ги замрзне сите комуникации со онаа албанска партија во Македонија која со сила и со украдени гласови ќе се обиде да се легитимира пред јавноста, со цел да се приграби до идната македонска Влада. Ова предупредување амбасадорката на САД, Џилијан Миловановиќ минатата седмица им го пренела на двајцата



лидери на етничките Албанци по ескалацијата на изборното насилство во средините каде што живеат претежно Албанци. Амбасадорката Миловановиќ многу јасно и недвосмислено им ставила до знаење на лидерите на ДУИ и на ДПА дека САД ќе ги стават под ембарго министрите Албанци, кои во идната Влада ќе ја претстават албанската партија, за која ќе има податоци дека со сила се наметнала на власт.

INFO

од 1967 година, почнувајќи како Фестивал на солидарноста преку кој студентите на скопскиот Универзитет сакаа да им се заблагодарат на сите земји кои се вклучија во изградбата на нашиот град по катастрофалниот земјотрес во 1963 година. Фестивалот почнува на 4 јули со свечено дефиле во центарот на Скопје, на плоштадот Македонија се развиваат ора на сите учесници, а официјално стартува на платото кај Камениот мост со ревијален настап на учесниците. Годишавна Фестивалот ќе го прогласи за отворен градоначалникот на Скопје, господинот Трифун Костовски.

На 6 јули ќе се одржи концерт во Општина Карпош на платото покрај реката Лепенец, а на 7 јули Фестивалот ќе заврши со свечен концерт во Домот на Армијата во Скопје.

На 27. МСФФ годинава ќе учествуваат ансамбли од Македонија, Литванија, Турција, Србија, Русија, Бугарија и Израел.

КИБС - ПРВ ИЗДАВАЧ НА ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС

Клиниршката куќа КИБС стана првиот издавач на сертификати за електронски потпис, со што и официјално почна примената на Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис. КИБС ќе издава три вида сертификати, и тоа наменети за физички и правни лица. Цената на сертификатите се движи од 1.100 до 11.000 денари, а постапката на издавање е три дена. Министерот за финансии, Никола Поповски, на вториот генерален директор на КИБС, Стевче Стефановски, му го врачеша решението за упис во единствениот Регистер на издавачи.

СПЕКТАКУЛАРЕН КОНЦЕРТ НА ТОШЕ ПРОЕСКИ ВО СКОПЈЕ

Како заокружување на балканската турнеја и десетгодишнината од музичката кариера, нашата мега звезда Тоше Проески на 16 јуни, на Градскиот стадион во Скопје, одржа незаборавен и спектакуларен концерт. Режиер на



концертот беше Дејан Миличевиќ, кој се погржи за атрактивен старт на солистичкото шоу на Проески. Специјална гостинка на вечерта беше белградската етномузичарка Биља Крстиќ, која заедно со Тоше ја исполнија антологиската "Јовано, Јованке". Овој дует беше искористен како најава за новиот етно албум на Тоше Проески, кој се очекува да излезе наскоро. За осветлувањето, озвучувањето и сцената се погрижија организаторите "Final cut" и "Award production".

ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ОТПАДОТ 3,3 МИЛИОНИ ДОЛАРИ

Деловното поврзување во секторот за рециклирање е новиот проект на Меѓународната финансиска корпорација, поддржан од австриската Влада, кој ќе се спроведува во Македонија, Албанија, Србија, Босна и Херцеговина и во Црна Гора. Тригодишната програма е со буџет од 3,3 милиони долари на регионално ниво, а најголем дел од финансиите се донирани од Сојузното министерство за финансии на Република Австрија. За Македонија се предвидени 550.000 долари.



"Макстил" и "Комуна" се првите компании кои му се приклучија на проектот, кој овозможува техничка помош за поединци кои собираат отпад, како и за компаниите што го преработуваат. Проектот ќе има позитивни економски, социјални и ефекти врз животната средина во општеството.